

Пролетна пракса - Web Programming

Период март - мај 2021 година.

Преку оваа двомесечна **менторска обука** ќе се стекнете со следните **компетенции**:

- Компетитивни знаења за развој на веб апликации со **Angular, Spring Boot и PostgreSQL**
- Стекнување со комуникациски вештини, корисни за понатамошната кариера
- Стекнување со вештини кои се корисни за работа во тим

Пратете ни ваше CV со назнака **“Пракса за Web programming”**, на Е-МАИЛ адресата jobs@sorsix.com доколку:

- Сте во студентска 2020/2021 година (студенти на додипломските (II, III или IV година) или последипломските студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство)
- Имате солидно познавање и искуство со програмскиот јазик Java или Kotlin
- Одлично разбирате, читате и зборувате англиски јазик
- Имате желба за постојано усовршување преку работа во тим
- Имате високо ниво на одговорност и тенденција за завршување на обврските

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 28.02.2021.

Пролетна пракса - DevOps

Период март - мај 2021 година.

Преку оваа двомесечна **менторска обука** ќе се стекнете со следните **компетенции**:

- Компетитивни знаења за развој на веб апликации со **Angular, Spring Boot и PostgreSQL**
- Стекнување со следните DevOps знаења и вештини: Continuous Integration (CI) & Continuous Deployment (CD), application deployment & resource monitoring in an MS Azure Cloud Infrastructure Stack
- Стекнување со комуникациски вештини, корисни за понатамошната кариера
- Стекнување со вештини кои се корисни за работа во тим

Пратете ни ваше CV со назнака **“Пракса за DevOps”**, на Е-МАИЛ адресата jobs@sorsix.com доколку:

- Сте во студентска 2020/2021 година (студенти на додипломските (II, III или IV година) или последипломските студии на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство)
- Имате познавање од MS Azure или друг Cloud Infrastructure Stack (Опционално)
- Имате познавање од Linux и bash/shell
- Имате солидно познавање и искуство со програмскиот јазик Java или Kotlin
- Одлично разбирате, читате и зборувате англиски јазик
- Имате желба за постојано усовршување преку работа во тим
- Имате високо ниво на одговорност и тенденција за завршување на обврските

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 28.02.2021

